



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА

Билтен на месечни активности за месец август 2020

Септември, 2020

Содржина

Постапки за селекција на кандидати за вработување и унапредување на административни службеници	1
Постапување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен	2
Соработка со други институции и меѓународна соработка.....	2
Комуникација со корисници на услуги преку електронска контакт адреса.....	2
Јавни набавки	3
Реализација на буџет	4

Постапки за селекција на кандидати за вработување и унапредување на административни службеници

Врз основа на член 8-а став (1) алинеја 4 од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија” број 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18 и 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 98/19), а согласно Решението за распишување на предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 43/2020) и Решението за изменување и дополнување на Решението за распишување на предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, број 09-2094/1 од 15.06.2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 159/20), започнатите постапки за вработување на административни службеници се ставаат во мирување.

Во Агенцијата за администрација во месец август 2020, не се пристигнати барања за објавување на јавни и интерни огласи.

Во истиот период не се спроведени административни селекции, проверки на веродостојност на докази и интервјуа.

Согласно Заклучоците, мерките и препораките донесени од Владата на Република Северна Македонија, со цел со потребата од преземање дополнителни мерки и активности за превенција од ширење на болеста COVID-19 (корона вирус), во текот на месец август 2020 година, не се одржуваа испитите за административен службеник и испитите за административно управување.

Постапување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен

До Комисијата за одлучување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен во текот на месец август 2020 година, беа поднесени 23 жалби и приговори на административните службеници, од кои 11 се од државни службеници и 12 жалби се од јавни службеници.

Во тековниот месец беа одржани 6 седници во просториите на Агенцијата за администрација. На одржаните седници Комисијата одлучи по 17 жалби на административните службеници, од кои 11 се за државни службеници и 6 за јавни службеници.

Од вкупниот број на обработените жалби и приговори за месец август 2020 година од државните службеници, уважени се 2 жалби, одбиени 8 жалби и 1 жалба е мериторно уважена.

Од вкупниот број на обработени жалби и приговори од јавните службеници, уважена е 1 жалба, одбиени се 3 жалби, 1 жалба е мериторно уважена и 1 жалба е мериторно одбиена.

Број на примени жалби и приговори		Број на обработени жалби и приговори државни (Д) и јавни службеници (Ј)		Уважени		Одбиени		Отфрлени како недозволен		Отстапени на друг орган		Повлечени од подносител		Не надлежност		Мериторно уважени		Мериторно одбиени		Запрена постапка	
Д	Ј	Д	Ј	Д	Ј	Д	Ј	Д	Ј	Д	Ј	Д	Ј	Д	Ј	Д	Ј	Д	Ј	Д	Ј
11	12	11	6	2	1	8	3	/	/	/	/	/	/	/	/	1	1	/	1	/	/

Табела 1. Обработени жалби во август 2020

Соработка со други институции и меѓународна соработка

Агенцијата за администрација во текот на месец август 2020 година оствари соработка со институциите во јавниот сектор за што има обработено 13 предмети од кои 4 се однесуваа на тековното работење на Агенцијата за администрација, а останатите 9 предмети се поврзани со надлежностите на Агенцијата, а се доставени од државни институции, граѓани и други, и тоа: Државно правобранителство (4); Основен суд Прилеп (1); Институт за европска политика (1); Национална агенција за европски образовни програми и мобилност (1); Управен суд (1) и Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Република Северна Македонија (1).

Комуникација со корисници на услуги преку електронска контакт адреса

На службената контакт е-маил адреса на Агенцијата пристигнати се 18 е-маил пораки во форма на прашања од заинтересирани граѓани, од кои што на 4 е одговорено и истите се препратени до заинтересирани граѓани., додека на 14 пристигнати е-маил пораки е постапено согласно насоките дадени од надлежното раководно лице.

Јавни набавки

Во текот на месец август 2020 година, донесена е 1 (една) Одлука за избор и склучен е 1 договор во износ од 203.000,00 денари без ДДВ, односно 239.540,00 денари со ДДВ.

Број на донесени Одлуки за јавни набавки	Објавени огласи на ЕСЈН	Број на донесени Одлуки за избор	Број на склучени договори
/	/	1	1

Табела 2. Јавни набавки август 2020

Реализација на буџет

Во месец август 2020 година реализацијата на буџетот е прикажана во следната табела:

Ставка	Буџет 2020 година	Реализација на буџетот до 31.08.2020	Реализација на буџетот од 01.08.2020-31.08.2020	Преостанат буџет на располагање до 31.12.2020
401- основни плати	24.375.000,00	15.440.211,00	1.895.399,00	8.934.789,00
402-придонеси за социјално осигурување	9.015.000,00	5.986.040,00	737.321,00	3.028.960,00
420-патни и дневни расходи	120.000,00	17.000,00	0,00	103.000,00
421-комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.129.000,00	1.191.306,00	94.338,00	937.694,00
423-материјали и ситен инвентар	450.000,00	267.691,00	23.624,00	182.309,00
424-поправки и тековно одржување	1.800.000,00	848.969,00	215.887,00	951.031,00
425-договорни услуги	1.154.000,00	946.575,00	112.706,00	207.425,00
426-други тековни расходи	390.000,00	188.673,00	12.386,00	201.327,00
464-разни трансфери	140.000,00	61.200,00	0,00	78.800,00
480-купување на опрема и машини	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
483-купување на мебел	0,00	0,00	0,00	0,00
485-вложување и нефинансиски средства	3.125.000,00	798.466,00	0,00	2.326.534,00
486-купување на возила	0,00	0,00	0,00	0,00
ВКУПНО	42.948.000,00	25.746.131,00	3.091.661,00	17.201.869,00

Табела 3. Реализацијата на буџетот на Агенцијата